



УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“  
СКОПЈЕ

бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А, 1000 Скопје,  
Република Северна Македонија  
Деканат: + 389 2 3240 401



ПРОГРАМА  
НА НАУЧНАТА ТРИБИНА

**Книжевниот и интеркултурниот превод  
како динамика на премини на границите**

**Η λογοτεχνική καὶ διαπολιτισμική μετάφραση  
ως δυναμική των διαβάσεων των συνόρων**

11 и 12 април 2025 година  
Сала за седници на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

**Панел 1: Книжевниот превод од грчки на македонски  
и од македонски на грчки**  
(11 април, 13:00)

**Αλεξάνδρα Ιωαννίδου:** Невозможната изјава: „преведено од“. Некои согледувања за последните случаувања во македонско-грчкиот литературен превод

**Даниела Тошева:** Од папирус до книга: за преводите од старогрчки надвор од ракописната традиција

**Анастасија Ѓурчинова:** Преводите на Григор Прличев: творечки премин на границите во 19 век

**Емилија Мајсторова-Стојановска:** Книжевниот превод од грчки на македонски јазик - дилеми и проблеми“

**Томислав Османли:** „Спасители на Бога“ од Никос Казансакис за прв пат пред македонската јавност

**Кица Колбе:** Црешовата градина на прабаба ми на Вичо планина

**София Григориду / Живко Грозданоски:** За колаборативниот превод: мостови, траектории, нишки

15:00 Пригоден коктел

**Панел 2: Јазични и културни интерференции преку преводот**  
(11 април, 15:30)

**Φωτεινή Τσιμπιρίδου:** Η διαπολιτισμική μετάφραση απέναντι στον μεθοδολογικό εθνικισμό. Ένας ανθρωπολογικός απολογισμός πάνω στις αποαποικιακές δυνατότητες στο βαλκанικό συγκείμενο

**Марјан Марковиќ:** Македонскиот јазик во балканската јазична средина

**Δημήτρης Καταϊφτσής:** Διαπολιτισμική μετάφραση μέσα από την εντοπισμένη θηλυκή γνώση : αφηγήσεις ιστοριών μετασοβετικών ελληνίδων

**Кристијан Велјанов:** Изучување на грчкиот како странски јазик преку одлики на македонскиот јазик: битолскиот дијалект како мост помеѓу двата јазици

**Ελένη Σιδέρη:** Διαπολιτισμική κατανόηση και φίλμ: διδάσκοντας την ιστορία των γειτόνων μέσω του κινηματογράφου τους

**Сотирис Минас:** Македонската поезија од 1960 година и нејзиното преведување на грчки: историски преглед

**Панел 3: Интеркултурни преводи како минување граници**  
(12 април, 10:00)

**Ιωάννης Μάνος:** Ύποπτες συναντήσεις σε αόρατες γραμμές: Εθνογραφίες των συνόρων υπό το βλέμμα του κράτους και των υπερασπιστών του

**Весна Мојсова Чепишевска:** АБЕЦЕДАР – и прв буквар и прва книга за деца на македонски народен јазик

**Људмил Спасов:** Кица Колбе, големата жена, борец против стереотипите и предрасудите

**Марија Чичева-Алексиќ:** Помеѓу древното и современото: опитот на класичниот филолог во преводите од новогрчки јазик

**Христина Гкρομπάλλι:** Η αλβανική ταυτότητα σε δράση: Πολιτισμικές μεταφράσεις ως μορφές υπέρβασης συνόρων

**Мария Думба:** Искуството на преведувањето

**Φώτη Σιώνη:** Χαμένος στη μετάφραση

**Владимир Мартиновски:** Поетскиот екфразис на скулптурите меѓу интерсемиотички и интеркултурен превод



УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“  
СКОПЈЕ

бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А, 1000 Скопје,  
Република Северна Македонија  
Деканат: + 389 2 3240 401



PROGRAM  
OF THE ROUND TABLE

**Literary and Intercultural Translation  
as Crossing Border Dynamics**

April 11 and 12, 2025  
Conference Hall of the  
"Blaže Koneski" Faculty of Philology  
Ss. Cyril and Methodius University

**Panel 1: Literary Translation from Greek to Macedonian  
and from Macedonian to Greek**  
(11 April, 13:00)

**Alexandra Ioannidou:** The impossible statement: “translated from”. Some observations on the recent developments in Macedonian-Greek literary translation

**Daniela Toševa:** From Papyrus to Book: On Translations from Ancient Greek Beyond the Manuscript Tradition

**Anastasija Gjurchinova:** Grigor Prličev's Translations: A Creative Passage of Borders in the 19th Century

**Emilija Majstorova-Stojanovska:** *Literary Translation from Greek to Macedonian – Dilemmas and Challenges*

**Kica Kolbe:** My Great-Grandmother's Cherry Orchard on Vicho Mountain

**Tomislav Osmanli:** "The Saviors of God" by Nikos Kazantzakis Presented for the First Time to the Macedonian Public

**Sofia Grigoridou / Živko Grozdanoski:** On collaborative translation: bridges, trajectories, threads

15:00 Lunch break

**Panel 2: Linguistic and Cultural Interferences**  
(11 April, 15:30)

**Fotini Tsibiridou:** Intercultural translation versus methodological nationalism. An anthropological account on decolonial possibilities within the Balkan context

**Marjan Marković:** The Macedonian Language in the Balkan Linguistic Environment

**Dimitris Kataiftsis:** Intercultural translation through female situated knowledge: post-soviet *greki* storytelling

**Kristijan Veljanov:** Learning Greek as a Foreign Language Through Features of the Macedonian Language: The Bitola Dialect as a Bridge Between the Two Languages

**Eleni Sideri:** Intercultural understanding and film: teaching the history of the neighbours through their cinema

**Sotiris Minas:** Macedonian Poetry from 1960 and its Translation into Greek: A Historical Review

***Panel 3: Intercultural Translations as Border Crossings***

(12 April, 10:00)

**Ioannis Manos:** Suspicious encounters across invisible lines: Border ethnography under the eyes of the state and its gatekeepers

**Ljudmil Spasov:** Kica Kolbe, the Great Woman, a Fighter Against Stereotypes and Prejudices

**Vesna Mojsova Čepiševska:** ABECEDAR – Both the First Reader and the First Children's Book in the Macedonian National Language

**Marija Čičeva-Aleksić:** Between the Ancient and the Modern: The Experience of a Classical Philologist in Translating from Modern Greek

**Christina Gkrompalli:** Albanian Identity in action: Cultural Translations as Forms of Border Crossings

**Maria Doumpa:** The Experience of Translation

**Fotis Sionis:** Lost in translation

**Vladimir Martinovski:** Poetic *Ekphrasis* of sculptures between Intersemiotic and Intercultural Translation